

Обелоденувањето на грозоморните масакри врз српски цивили и вадењето на нивните органи за продажба, во книгата на Карла дел Понте, внесе нови моменти во расчистувањето на односите агресор - жртва во балканските војни. Нејзината книга која се појави оваа година, а каде пишуваше и за ваквите злосторства кои се случиле во Северна Албанија, растури многу планови и му зададе нова главоболка на Хашкиот суд. Сега почнува истрагата за тоа. Експерти од Србија и од Хаг овој месец треба да ја посетат Албанија и автентично да се уверат во тврдењата на многу извори дека тоа се случило. Сите бараат транспарентна истрага, но многумина го оневозможуваат тоа. Приштина и Тирана молчат и даваат неиздржани деманти. Најголемиот адут против нив и нивните власти ќе бидат сведочењата на Албанци, кои потврдуваат дека врз Србите се извршени такви злосторства.

Додека официјална Тирана вели дека станува збор само за обични клевети, организацијата за човекови права Human rights watch возвраќа со тезите дека има несоборливи докази оти тоа се случило. Седум поранешни припадници на ОВК веќе потврдиле дека лично учествувале во транспортот на заробени Срби од Косово во Албанија. Меѓу жртвите имало и жени од Косово, Албанија, Русија и од други словенски земји. За сè ова во 2004 година УНМИК изработил извештај под работен наслов "Судско испитување и утврдување во Албанија". И покрај тоа што семејствата на жртвите не веруваат многу во меѓународната правда, која е поставена врз принципите на двојни аршини, сепак не се откажуваат од изнесувањето на вистината на виделина и казнувањето на сторителите и на налогодавачите.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



# ЃАВОЛСКИ ЃАВОЛСКИ

Голям број од телата на убиените Срби од Косово, на кои претходно им биле извадени внатрешните органи за продажба, е пронајден во напуштениот рудник "Дева" во Северна Албанија. Станува збор за неколку стотици Срби, кои и денес се водат како исчезнати. Меѓу жртвите имало и повеќе Роми, а постојат сомневања дека во рудникот се закопани и десетици руски државјани. Албанските екстремни групи во "Дева" ги префрлувале и телата на убиените Срби, кои претходно биле закопани во масовна гробница во околината на Ѓаволица. Постојат докази, со кои располага и Хашкото обвинителство, дека најмалку еден камион превезувал околу седумдесет мртви трупови на северот од Албанија, а потоа истите биле фрлени во рударските јами во местото Дева. Во првата половина од оваа година во Хаг сведочеше заштитен сведок, кој учествувал во злосторствата врз Србите. На обвинителите тој им соопштил дека трговијата со човечките органи на заробените Срби се одвивала преку Италија и дека се вршела под директна команда на т.н. ОВК, со истовремено премолчување на властите во Албанија. Сведокот потврдил дека на тој начин се продадени 300 бубрези и повеќе од стотина други органи на српски заробеници, кои по злосторничкиот потфат монструозно

биле убивани и закопувани во масовна гробница.

Со оваа трговија актуелниот косовски премиер, Хашим Тачи, заработил најмалку четири милиони тогашни германски марки. За овие работи во својата нова книга пишуваше и поранеш-

Семејствата на жртвите од Косово се прашуваат зошто по толку години сега некој бара покренување истрага за злосторствата врз нивните најмили? Зошто тоа досега не е направено? Според нив, извршителите на тие грозоморни дела имале доволно време да ги скријат или да ги униш-



ната хашка обвинителка, Карла дел Понте, која веднаш беше осудена од косовските власти за наводно неточните и тенденциозните информации пласирани во делото. Зошто за тие злосторства зборуваше по завршувањето на мандатот, а не за време на неговото траење, јавноста сè уште не доби одговор.

На почетокот од годинава Србија покренала истрага за расчистување на случаите со трговија со човечки органи. Според српските обвинители, веројатно станува збор за најголемата српска гробница. Тој податок го добиле од претставници на УНМИК кои, исто така, имале сознанија за тие случаи. Во текот на овој месец српски и хашки обвинители заедно ќе ја посетат северна Албанија за да се уверат во податоците

## УМ ЗА ПАРИ

со кои моментно располагаат на хартија. Тие се надеваат дека ќе добијат дозвола од албанските власти за да ги посетат локациите и дека при посетите на логорите нема да имаат проблеми. Кога се зборува за логори, пред сè, се мисли на просториите во кои биле

тат доказите. Истрагата требало да се покрене оној момент кога луѓето почнале да исчезнуваат пред очите на КФОР и на УНМИК, бидејќи сè тоа се случувало во времето кога тие биле стационирани на Косово. Семејствата на жртвите се гневни зошто КФОР и УНМИК ја криеле вистината од нив. И покрај тоа што им доставиле списоци со повеќе од 300 членови на ОВК, кои учествувале во киднапирањата на Србите, претставниците на меѓународните мисии не мрднувале ниту со прст. Оттука, се прашуваат, дали можеби тие се соучесници во злосторствата?

## МОНСТРУОЗНИ МЕВОСЕЦИ КОИ НЕ ИЗБИРААТ НАЦИОНАЛНОСТ

Со продажба на човечки органи се занимавале и припадниците на хрватското Собрание за одбрана, како и муслиманските паравоени единици, кои ги контролирале подрачјата на Босански Брод во 1992 година. Тие ги продавале внатрешните органи на заробените српски, ромски, хрватски и бошњачки цивили во соседна Хрватска. Доказ за тоа претставува сведочењето на еден хрватски офицер, кој призна дека во таа монструозна работа биле вклучени и припадници на некои меѓународни мисии. Органите биле превезувани со помош на т.н. бели хеликоптери од фудбалскиот стадион во Босански Брод. Работите ги изведувале два хирурга од Славонски Брод, еден маж и една жена, а трговците заработувале дури и до 20.000 тогашни германски марки од еден продаден човечков орган. Уште помонструозен е податокот кој вели дека меѓу жртвите се наоѓале и 23 деца, кои подоцна завршиле во масовна гробница во местото Сијековац. Станува збор за деца без родители од неколку приватни домови во Зворник, Сребреница и Жепа. Пред да бидат фрлени во гробницата на цивилите им биле извадени сите витални внатрешни органи, од кои можело многу да се заработи на странските пазари. Кога истражителите се обиделе да



дојдат на локациите каде се извршувале овие злосторства, пристапот им бил оневозможен. Коските биле однесени во местото Високо, а властите дале официјално објаснување дека станува збор за жртви од Втората светска војна. Сепак, ДНК анализата која подоцна е извршена во Лондон, покажува дека станува збор за луѓе од последната југословенска војна.

Организацијата за човекови права Human rights watch е најголем поборник за откривање на вистината со српските жртви во северна Албанија. Тие ги користат податоците од извештајот на УНМИК од 4 и од 5 февруари 2004 година, кој се темели на истражување. Во него се наведува дека хемискиот спреј Луминол открил траги на крв во две соби, за кои постои сомневање дека се користеле како оперативни сали, додека пред куќата биле пронајдени празни кеси за инфузија, боци со лекови и сунгери. Сите собрани докази упатуваат на тоа дека злосторства таму навистина се случиле.

мачени цивилите, како и на импровизираните оперативни сали во кои албански хирурзи им ги ваделе органите. Тие локации се наоѓаат на подрачјето на Тропоја, Кукеш, Бајрам Цури и рудникот "Дева".

Во меѓувреме, во истрагата околу трговијата со човечки органи се вклучи и Руската федерација. Централниот истражен комитет при руското Обвинителство почна со проверка на информациите собрани од медиумските извештаи, според кои биле киднапирани и убиени руски државјани. Станува збор за периодот од 1999 до 2003 година. Како извршители на тие злосторства, исто така, се сомничат припадници на ОВК. Истовремено, руските експерти ги проверуваат и изнесувањата на Карла дел Понте дека ОВК киднапирала околу 300 лица, меѓу кои имало и Руси, а кои биле искористени за трансплантација на човечки органи. Пред извесно време, рускиот печат излезе со пишување според кое албанската мафија убила најмалку 500 лица, меѓу кои имало педесеттина руски цивили.